

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

5 Јуни

Светски ден за заштита на животната
средина



02.06.2020 година

5 Јуни – Светски ден за животна средина

- Одбележувањето на овој ден е поврзан со светската конференција за заштита на животната средина, организирана од Генералното Собрание на Обединетите нации, а одржана во Стокхолм во 1972 година.





- Главната порака од конференцијата, која и денес е актуелна е дека: **„Само една единствена Земја има“**.
- На оваа единствена земја живееме и тука треба да создадеме такви услови во животната средина, кои ќе овозможат благопријатно опстојување на сите видови животни и растенија кои ја населуваат нашата планета, како за сегашните, така и за идните генерации.

- Нашата држава поседува исклучително природно наследство, претставено со големо богатство и диверзитет на видови, кои се карактеризираат со висок степен на ендемизам и реликтност.
- Разновидното геоморфолошко наследство, геолошките појави и хидролошките ресурси, како и пределски карактеристики, придонесуваат за исклучителните природни вредности.



- Првпат Светскиот ден на планетата Земја е одбележан на 22 април 1970-та година во САД, а од 1992 година и во целиот свет. Денес го одбележуваат повеќе од 175 држави.
- Целта на одбележувањето на „Денот на планетата Земја“ е да се подигне нивото на свесност кај нејзините жители за зачувување на животната средина, односно да укаже на загадувањето на воздухот и водата, радиоактивното зрачење, исцрпувањето на ненадоместливите енергенси и слично.




Што можеме да направиме за почиста и поздрава околина?

- Да се вклучиме во разни еколошки акции!
- Да направиме нешто денес, за доброто на нашите идни генерации!
- Да бидеме дел од еколошки кампањи!
- Да бидеме одговорни кон природата!
- Да ги почитуваме законите за заштита на животната средина!
- Да ја одржуваме чиста и здрава нашата најблиска околина!



Немаме резервна планета!

- Да се инвестира во ефикасни и обновливи извори на енергија!
- Да се намали загадувањето на воздухот и водата!
- Да се забават климатските промени предизвикани од човекот!



Нашата околина е наше огледало – затоа да се менуваме себе, а не природата!

Не фрлај отпадоци каде што ќе стигнеш!

Селектирај и рециклирај!



Ви благодариме на вниманието!

Изработиле:

Анастасија Лалкова II-4 клас

Симона Темелкова II-4 клас

Маја Манева II-4 клас

Аница Цветкова II-4 клас

Ментори:

Богде Коцева – проф. по биологија

Јасминка Ризова – педагог